



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 2 декември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 64

ГОД. XLI

Цена на овој број е 90 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

783.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Се прогласува Законот за воената обврска, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 ноември 1985 година.

П бр. 500
27 ноември 1985 година
Белград

Претседател
На Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член I

Воената обврска е составен дел од правата и должностите на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ) за одбрана на земјата, зачувување на нејзината слобода, независност, суверенитет, територијална целокупност и на општественото уредување утврдено со Уставот на СФРЈ.

Со извршувањето на воената обврска граѓаните на СФРЈ се подготвуваат, обучуваат и организираат за водење на вооружена борба, за вршење на други должности во вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот текст: вооружени сили) и за учество во другите форми на општонароден отпор против непријателот, во случај на агресија или на друга опасност за земјата.

Член 2

Воената обврска ја извршуваат, во мир и во војна, сите граѓани на СФРЈ што имаат општа работна способност, под условите пропишани со овој закон. За остварување на воената обврска се одговорни и се грижат организациите на здружен труд, месните заедници, други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации, општествено-политичките заедници и нивните органи.

Член 3

Надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина, во рамките на своите права и должнос-

ти утврдени со уставот и законот, го организираат и обезбедуваат спроведувањето на воената обврска на територијата на соодветната општествено-политичка заедница, го усогласуваат нејзиното извршување со извршувањето на другите права и должности во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита и, во врска со тоа, ги преземаат потребните мерки и соработуваат со надлежните воени органи.

Покрај работите од став 1 на овој член, надлежниот општински орган ја води воената евиденција на воените обврзници и извршува други работи во врска со водењето на воената евиденција пропишана со овој закон.

Член 4

Во извршувањето на плановите за пополнување на вооружените сили, надлежните органи во републиката односно во автономната покраина, во соработка со надлежните воени органи, ги донесуваат плановите за регрутирање и пополнување на вооружените сили, ги остваруваат плановите и извршуваат други работи и задачи во спроведувањето на воената обврска.

Воениот орган кој ќе го определи сојузниот секретар за народна одбрана може непосредно да општи со општинските органи надлежни за работи на воената обврска заради непосреден увид во остварувањето на плановите за регрутирање и пополнување на вооружените сили и на други планови за спроведување на воената обврска, како и во извршувањето на работите во врска со тие планови.

Член 5

Воената обврска се состои од регрутна обврска, обврска за служење на воената рок и обврска за служење во резервниот состав.

Под условите утврдени со овој закон, воената обврска ја опфаќа и воената обука на жените.

На регрутна обврска, под условите пропишани со овој закон, подлежат сите државјани на СФРЈ, а на обврска за служење на военот рок и на обврска за служење во резервниот состав – државјаните на СФРЈ способни за воена служба.

Член 6

Жените не подлежат на регрутирање ниту на обврска за служење на воениот рок.

За време на мир, жените кои доброволно ќе се пријават можат, во согласност со потребите за пополнување на вооружените сили, да се повикуваат на воена обука, а жените кои според одредбите на овој закон подлежат на воена обврска (во натамошниот текст: жени – воени обврзници) – на воени вежби во вооружените сили, заради стекнување на неопходни воени знаења и обучување за должности во војна.

Член 7

Лицето кое подлежи на воена обврска е воен обврзник. Во текот на траењето на воената обврска воениот обврзник е:

- 1) регрут – за време на регрутната обврска;
- 2) војник – за време на служењето на воениот рок, односно жена – за време на доброволната воена обука во вооружените сили;
- 3) војник во резерва, резервен помлад офицер, резервен офицер или резервен воен службеник и жена – војник во резерва, жена – резервен помлад офицер, жена – резервен офицер, или жена – резервен воен службеник (во ната-

мошниот текст: лице во резервниот состав) – за време на траењето на обврската за служење во резервниот состав на вооружените сили.

Под поимот војник, во смисла на овој закон, се подразбира и морнар.

Член 8

На воениот обврзник му престанува воената обврска:

- 1) кога ќе ги наполни годините на животот определени со овој закон (член 48);
- 2) ако е оценет како неспособен за воена служба;
- 3) ако му престане државјанството на СФРЈ.

Член 9

Државјанинот на СФРЈ на кој воената обврска му престанала според одредбата на член 8 точка 2. од овој закон подлежи на ревизионен преглед заради проверка на неговата способност за воена служба.

Ревизиониот преглед од став 1 на овој член може да се изврши ако државјанинот на СФРЈ кој е оценет како неспособен за воена служба не наполнило 50 години живот.

Лицето од став 2 на овој член кое на ревизиониот преглед ќе биде оценето како способно или ограничено способно за воена служба станува воен обврзник и подлежи на обврската за служење на воениот рок до крајот на календарската година во која наполнива 27 години живот, а ако таа календарска година изминала – на обврската за служење во резервниот состав.

Одлука за ревизиони прегледи на лицата од едно или повеќе годишта може да донесе Сојузниот извршен совет, а за одделни лица – сојузниот секретар за народна одбрана, односно старешината што тој ќе го овласти или во рамките на правата и должностите предвидени со законот – надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 10

Обврската за служење на воениот рок се извршува во Југословенската народна армија, а обврската за служење во резервниот состав на вооружените сили – во Југословенската народна армија и во територијалната одбрана.

Член 11

Воениот обврзник станува воено лице со стапувањето во воената единица, односно воената установа на вооружените сили (во натамошниот текст: воена единица, односно воена установа), а престанува да биде воено лице со отпуштањето од воената единица, односно од воената установа.

Воениот обврзник, за време на извршувањето на воената обврска по покана од надлежниот орган се издначува, во поглед на правата и должностите, со военото лице, и тоа:

- 1) од поаѓањето од станот до враќањето во станот во местото на постојаниот престој, односно на привремениот престој, ако привремениот престој го пријавил во смисла на член 72 став 2 од овој закон;
- 2) ако престојува во странство: во доаѓањето – од границата на СФРЈ до местото во кое треба да му се јави на надлежниот орган, а во враќањето – од местото во кое ја извршил воената обврска заради која е повикан до границата на СФРЈ.

Глава II

РЕГУТНА ОБВРСКА

Член 12

Регрутната обврска се состои од должноста за одзивање на општа или поединечна покана и од извршување на прописите и наредбите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, воените органи и на други државни органи, во врска со воведувањето во воената евиденција, лекарските и други прегледи и испитувања, регрутирањето и стапувањето на служење на воениот рок.

Регрутната обврска настанува на почетокот од календарската година во која државјанинот на СФРЈ наполнива 17 години живот и трае до стапувањето на служење на во-

ениот рок, односно до преведувањето во резервниот состав ако обврската за служење на воениот рок ја регулирал на друг начин или до престанувањето на воената обврска според одредбите на член 8 точ. 2 или 3 од овој закон.

Член 13

Во текот на регрутната обврска регрутот подлежи:

- 1) на лекарски и други прегледи и на психолошки испитувања заради утврдување на способноста за воена служба;
- 2) на регрутирање;
- 3) на стапување на служење на воениот рок;
- 4) на други обврски пропишани со овој закон.

Член 14

Прегледите и испитувањата од член 13 точка 1 на овој закон, по барање од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, ги вршат организациите на здружен труд од здравствената дејност, а можат да ги вршат и воените здравствени установи што ќе ги определат сојузниот секретар за народна одбрана. Заемните права и обврски на органот по чие барање се вршат овие прегледи и испитувања и здравствената установа се утврдуваат со договор.

Член 15

Регрутирање се врши во календарската година во која регрутот наполнива 18 години живот.

Регрутот може, по свое барање, да биде регрутиран во календарската година во која наполнива 17 години живот.

Во случај на непосредна воена опасност или на воена состојба, Претседателството на СФРЈ може да нареди да се регрутираат и лицата што наполниле 16 години живот.

Член 16

Регрутирањето го вршат регрутни комисии. Регрутните комисии ги формира надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина. Членовите на регрутната комисија – воени лица, се определуваат на предлог од надлежниот воен орган.

Регрутната комисија ја сочинуваат определени воени и цивилни лица, од кои еден член мора да биде претставник на собранието на општествено-политичката заедница, а друг член – лекар. Членови на регрутната комисија можат да бидат и други лица ако е тоа определено со пропис на републиката, односно на автономната покраина.

Претседател на регрутната комисија е воено лице. Административно-техничките и други подготовки во врска со регрутирањето, како и просториите што се потребни за тоа, ги обезбедува надлежниот орган на општествено-политичката заедница, а кога регрутирањето се врши во воена установа – и надлежниот воен орган.

Член 17

На регрутирањето се оценува способноста на регрутот за воена служба и се определува родот, односно службата во која ќе го служи воениот рок.

Оцената на способноста на регрутот за воена служба и родот, односно службата што му е определена, регрутната комисија ги запишува во неговата воена книшка.

Член 18

Регрутната комисија ја оценува способноста на секој регрут за воена служба врз основа на наодите од претходно извршените лекарски и други прегледи и психолошки испитувања, како и на лекарскиот преглед при регрутирањето.

Оцената на регрутната комисија може да биде:

- 1) способен за воена служба;
- 2) ограничено способен за воена служба;
- 3) привремено неспособен за воена служба;
- 4) неспособен за воена служба.

Оцената неспособен за воена служба, како и оцената дека регрутот е способен за определени специјалности што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана можат да се дадат само врз основа на лекарски наоди и

други прегледи и психолошки испитувања во воена здравствена установа што ќе ја определи сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 19

Родот, односно службата определена на регрутирањето, регрутната комисија може по исклучок да ја измени ако е тоа потребно поради: пополнување на Југословенската народна армија, измена на здравствената состојба на регрутот, дополнително стекната стручна подготовка или промена на неговото занимање.

Член 20

Регрутот кој е оценет како привремено неспособен за воена служба подлежи на повторни регрутирања до крајот на календарската година во која наполнува 27 години живот.

При секое регрутирање, привремената неспособност може да се определи во таење од една до четири години, со тоа што времето на траењето на привремената неспособност не може да се определи подолго од крајот на календарската година во која регрутот наполнува 27 години живот.

Траењето на привремената неспособност на регрутот и времето на неговото повторно регрутирање ги определува регрутната комисија.

Регрутот може да биде оценет како привремено неспособен за воена служба само двапати. При третото регрутирање, регрутната комисија донесува конечна оценка за неговата способност во врска со служењето на воениот рок.

Регрут на кого времето на траењето на привремената неспособност за воена служба би требало да му се определи подолго од крајот на календарската година во која наполнува 27 години живот се преведува во резервниот состав и неговата способност за воена служба се оценува според одредбите на овој закон што се однесуваат на лицата во резервниот состав.

Член 21

Се овластува сојузниот секретар за народната одбрана да донесе прописи за мерилата за оценување на здравствената способност на воените обврзници за воена служба и за лекарските и други прегледи и испитувања на воените обврзници заради утврдување на способноста за воена служба, како и прописи за начинот на работата на регрутните комисији и за условите за определување на родовите и службите во кои регрутите ќе го служат воениот рок.

Глава III

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК

Член 22

Служењето на воениот рок трае 12 месеци.

Член 23

Со стапувањето на служење на воениот рок во единица, односно установа на Југословенската народна армија, регрутот станува војник и од тој ден се смета дека го служи воениот рок.

Член 24

На служење на воениот рок се упатуваат регрутите кои се оценети како способни или ограничено способни за воена служба, по правило, во календарската година во која наполнуваат 19 години живот. Регрутот кој во оваа година не го завршил училиштето за средно насочено образование, односно другото средно училиште што го посетува, ќе се упати на служење на воениот рок кога ќе го заврши тоа училиште, но најдоцна до крајот на календарската година во која наполнува 21 година живот.

Регрутот кој е запишан на факултет, односно во друга висока или виша школа во СФРЈ, се упатува на служење на воениот рок во календарската година во која го завршил училиштето за средно насочено образование, односно другото средно училиште ако наполнил 18 години живот.

Регрутот од став 2 на овој член се упатува на служење на воениот рок во периодот утврден така што овој рок да истекува до почетокот на наставата во наредната учебна година на факултетот, односно на другата висока или виша школа во која е запишан.

Регрутот кој е запишан на факултет, односно во друга висока или виша школа во СФРЈ, а кој, поради причини утврдени со законот, не е упатен на служење на воениот рок во календарската година во која завршил училиште за средно насочено образование, односно друго средно училиште во СФРЈ, ќе се упати на служење на воениот рок во согласност со одредбата на став 3 од овој член, а по престанувањето на причините поради кои не бил упатен на служење на воениот рок.

Регрутот кој самиот бара да биде упатен на служење, односно дослужување на воениот рок ќе биде упатен во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, ако во таа година наполнува 18 години живот.

Регрутот кој од одобрен привремен престој во странство, што трае подолго од една година, ќе се врати во земјата и ќе побара да биде упатен на служење на воениот рок, се упатува во рок од триесет дена од денот на поднесувањето на барањето, ако во таа година наполнува 18 години живот.

Во време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, Претседателството на СФРЈ може да нареди на служење на воениот рок да се упатат и регрутите кои наполниле 17 години живот.

Член 25

Регрутот може да биде упатен на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која наполнува 27 години живот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, регрутот за кој ќе се утврди дека не ги извршувал обврските пропишани со овој закон, па поради тоа не бил упатен на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која наполнува 27 години живот, се упатува на служење на воениот рок најдоцна до крајот на календарската година во која наполнува 30 години живот.

Воениот обврзник кој поради објективни причини не е упатен на служење на воениот рок до истекот на рокот од став 1 на овој член, а ќе изјави желба да го служи воениот рок, ако е оценет како способен за воена служба и ако не наполнил 30 години живот, може да биде упатен на служење на воениот рок.

Регрутот кој не е упатен на служење на воениот рок до истекот на роковите од ст. 1 и 2 на овој член, а е оценет како способен за воена служба или ограничено способен за воена служба, се преведува во резервниот состав.

Член 26

Регрутите кои имаат соодветна училишна подготовка и ги исполнуваат другите услови пропишани за избор на питомци за школите за резервни офицери, можат да служат воен рок во школата за резервни офицери на родот ако се оценети како способни за воена служба, а во школата за резервни офицери на службите – и ако се оценети како ограничено способни за воена служба.

Регрутите за питомци на школите за резервни офицери ги избира комисија што ја формира надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, на предлог од надлежниот орган на општествено-политичката заедница во која се води воената евиденција на регрутите. Членовите на комисијата се цивилни лица и активни воени лица. Активните воени лица се определуваат на предлог од надлежниот воен орган.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на предлог од командантот на полк, на него рамен или повисок старешина, на натамошно служење на воениот рок во школа за резервни офицери може да биде упатен и војник, ако ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да донесе прописи за условите и постапката за избор на регрути, односно војници за питомци на школите за резервни офицери.

Член 27

За упатувањето на служење на воениот рок на регрут кој постојано живее во странство, а ќе изјави желба да го служи воениот рок, како и на регрут кој покрај југословен-

ското има и странско државјанство, а кој го служел воениот рок во странство, решава сојузниот секретар за народна одбрана или старешина што тој ќе го овласти.

Член 28

На служење на воениот рок не се упатува:

1) регрут кој правосилно е осуден на казна малолетнички затвор или безусловно на казна затвор поради кривично дело - додека не ја издржи казната или не биде пуштен на условен отпуст;

2) регрут спрема кој е применета заводска воспитна мерка или мерка на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа - додека трае мерката што е применета;

3) регрут против кого е поведена кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност - додека постапката не биде правосилно завршена.

Регрутите кои од причините наведени во став 1 на овој член не се упатени на служење на воениот рок, се упатуваат на служење, односно на дослужување на воениот рок по издржаната казна, по пуштањето на условен отпуст, по запирањето на воспитната мерка или на мерката на безбедност, односно по правосилно завршената кривична постапка, а најдоцна до крајот на календарската година во која пополнуваат 30 години живот.

Лицата осудени на казна малолетнички затвор или безусловно на казна затвор поради кривично дело можат, за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, да бидат упатени на служење на воениот рок ако им е одложено издржувањето на казната.

Член 29

Од обврската за служење на воениот рок се ослободува:

1) лицето оценето како неспособно за воена служба;

2) лицето кое ќе стекне државјанство на СФРЈ со прираѓање или врз основа на меѓунродни договори, ако во земјата чијшто државјанин било го отслужило воениот рок, односно ако наполнило 27 години живот;

3) лицето кое стекнало својство на активно воено лице, според прописите со кои се уредува службата во вооружените сили;

4) лицето кое завршило училиште за внатрешни работи во траење од најмалку две години и на должноста милиционер поминало најмалку две години.

Член 30

Служењето на воениот рок по барање од регрутот се одлага:

1) на регрутот кој според прописите со кои се уредува заштитата на семејството на лицата на задолжителна воена служба го стекнува својството хранител на семејството ако со упатувањето на служење на воениот рок неговото семејство би било доведено во тешка материјална положба, додека тие околности траат, а најдоцна до крајот на ноември од календарската година во која пополнува 27 години живот.

2) на половината, односно на полголемиот дел регрути, ако нивниот број е непарен, кои се членови на едно домаќинство ако еден или повеќе членови на тоа домаќинство се упатува или веќе се наоѓа на служење на воениот рок - за време додека тој член, односно втората половина на членовите на тоа домаќинство не го отслужи воениот рок или од други причини не биде отпуштена од Југословенската народна армија, а најдоцна до крајот на ноември од календарската година во која пополнуваат 27 години живот;

3) као поради смрт или тешка болест во семејството или поради елементарна непогода семејството на регрутот би било доведено во тешка положба со неговото упатување на служење на воениот рок - за времето додека тие причини постојат, а најдолго за една година.

На регрутот од став 1 точ. 1. и 2. на овој член служењето за воениот рок му се одлага за наредната година ако барањето на одлагање на служењето на воениот рок и потребните докази ги поднесе до надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето или поканата за упатување на служење на воениот рок.

Регрутот кој според одредбите на овој член го користи правото на одлагање на служењето на воениот рок е должен да го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница за настанатата промена поради која тоа право му престанува, во рок од осум дена од денот на настанувањето на таквата промена.

Член 31

Служењето на воениот рок, на барање од регрутот, по исклучок може да се одложи најмногу за една година од оправдани семејни или други причини според прописите што ги донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 32

Служењето на воениот рок му се прекинува:

1) на војник кој во текот на служењето на воениот рок е оценет како привремено неспособен за воена служба;

2) на војник кого во текот на служењето на воениот рок со правосилна пресуда воениот суд го осудил на казна малолетнички затвор или безусловно на казна затвор - додека не ја издржи казната или додека не биде пуштен на условен отпуст;

3) на војник кого во текот на служењето на воениот рок со правосилна пресуда друг суд го осудил на безусловна казна затвор над шест месеци или на казна малолетнички затвор - додека не ја издржи казната или не биде пуштен на условен отпуст;

4) на војник против кого во текот на служењето на воениот рок е поведена кривична постапка поради кривично дело сторено пред стапувањето на служење на воениот рок, за кое се гони по службена должност, ако за тоа дело е предвидена казна затвор над три години.

По исклучок од одредбата на точка 3 став 1 од овој член, служењето на воениот рок не му се прекинува на војник кој со правосилна пресуда е осуден на казна малолетнички затвор до две години или на безусловна казна затвор до две години, на кого, до завршувањето на служењето на воениот рок не му остануваат повеќе од шест месеци.

Член 33

На војник служењето на воениот рок може по негово барање да му се прекине поради смрт или тешка болест во семејството или поради елементарна непогода, ако неговото семејство би било доведено во тешка положба поради неговата отсутност - за времето додека постојат тие причини, а најдолго за една година.

Служењето на воениот рок може да му се прекине на војник, по негово барање и по барање на Сојузот за физичка култура на Југославија, заради негово учество во состав на репрезентацијата на СФРЈ на светско или европско натпреварување или на олимписки игри, ако не користи отсуство за учествување на спортски натпреварувања според одредбите на сојузниот закон со кој е уредена службата во вооружените сили.

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во став 2 на овој член се упатува на дослужување на воениот рок во текот на календарската година во која е завршено натпреварувањето, а најдоцна до крајот на календарската година во која пополнува 27 години живот.

За прекинување на служењето на воениот рок според одредбата на став 2 од овој член решава воениот старешина кого ќе го определи сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 34

На војник кој е оценет како привремено неспособен за воена служба служењето на воениот рок може да му се прекине само еднаш. Војникот на кого и вторпат би требало да му се прекине служењето на воениот рок поради тоа што е оценет како привремено неспособен за воена служба се преведува во резервниот состав, без оглед на тоа колку поминал на служење на воениот рок. Таквото лице подлежи на повторен лекарски преглед заради оценување на способноста за служба во резервниот состав.

Член 35

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во член 32 став 1 точ. 1 до 4 или во член 33 на овој закон, а кое не ја регулирало об-

ската за служење на воениот рок во смисла на член 36 овој закон, повторно станува регрут и подлежи на објектите што со овој закон се пропишани за регрутот.

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во член 32 став 1. точ. 2 до 4 на овој закон се упатува на дослужување на воениот рок во денот на годината во која е отпуштено од издржување на воениот рок, односно пуштено на условен отпуст или во која правосилна одлука на судот е завршена кривичната постапка, а најдоцна до крајот на календарската година во која е наполнува 30 години живот.

Член 36

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот рок според одредбите на овој закон ќе се упати на дослужување на преостанатиот дел од воениот рок по прекинувањето на причините поради кои му е прекинато служењето на воениот рок, а најдоцна до крајот на календарската година во која е наполнува 27 години живот.

Член 37

Војникот кој во текот на служењето на воениот рок е прогласен како неспособен за воена служба се отпушта од Југословенската народна армија. Тоа лице може да биде поново на дослужување на воениот рок, односно преведено во резервниот состав по условите пропишани со одредбите на овој закон.

Член 38

Времето што питомецот на воена школа ќе го помине во воена школа се смета како служење на воениот рок. На питомецот на воена школа на кого по која и да биде основна му е прекинато школувањето не му се смета во календарската година на првата година на школувањето во воена школа.

Член 39

Во служење на воениот рок не се смета времето што е поминато од лицето:

- 1) на издржување на дисциплински мерки војнички глор, односно на издржување казна затвор што надлежниот воен старешина, според прописите за воената дисциплина, ја изрекува во вкупно траење над десет дена;
- 2) на лекување и боледување поради повреда или дру- неспособување предизвикано во намера да је одбегне ата служба или да биде распореден на полесна работа, ако е тоа утврдено со правосилна пресуда на судот;
- 3) на самоволно оддалечување или бекство од Југословенската народна армија, што непрекинато траело нај- малку дваесет и четири часа;
- 4) во притвор што против него е определен во кри- минална постапка, ако тоа време со правосилна пресуда му е признато во казната поради извршено кривично дело.

Член 40

Лицето што ќе отслужи воениот рок се отпушта од Југословенската народна армија и станува војник во резерв, а под условите пропишани со законот со кој се уредува службата во вооружените сили - резервен помладер или резервен офицер.

Војникот кој на крајот од служењето на воениот рок користи отсуството што му припаѓа или отсуството што му е одобрено, од Југословенската народна армија се отпушта порано за онолку денови колку што трае отсуството што му припаѓа, односно што му е одобрено.

Член 41

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да донесе прописи: за времето и начинот на упатување на лицата на служење на воениот рок; за одлагањето и преносот на служењето на воениот рок и за отпуштањето на лицата од Југословенската народна армија.

Глава IV

ВОЕНА ОБУКА НА ЖЕНИ

Член 42

Воената обука на жените кои за тоа доброволно се пријавиле се организира и спроведува во Југословенската

народна армија и во територијалната одбрана. Оваа обука може да трае од два до шест месеци, зависно од должностите за кои се обучуваат.

На воената обука од став 1 на овој член жена може да се повика во календарската година во која е наполнува 19 години живот па до крајот на календарската година во која е наполнува 27 години живот, ако е способна за воена служба.

На воена обука нема да се повикува бремена жена и жена која има дете помладо од седум години.

Способноста на жената за воена служба ја утврдува лекарска комисија, што ја формира надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, сообразно со критериумите утврдени за оценување на способноста на жените обврзници за воена служба.

Член 43

Воената обука на жените се планира и организира во согласност со потребите за пополнување на вооружените сили и со можностите за изведување на оваа обука во воените единици и воените установи.

Воената обука на жените се организира и спроведува заради стекнување на неопходни воени знаења и вештини и обучување за нивните должности во вооружените сили.

Член 44

Жената која стапила во воена единица односно воена установа заради воена обука се смета како воено лице од денот на стапувањето во таа единица, односно установа, до денот на отпуштањето од воената единица, односно воената установа и за тоа време носи воена униформа, подлежни на воена дисциплина и ги има сите други права и обврски пропишани за војниците.

Член 45

Жената која е повикана на воена обука и која стапила во воена единица, односно воена установа е должна да се обучува и на воена обука да го помине времето предвидено со планот и програмата на воената обука.

Жената која ја започнала воената обука може да биде ослободена од таа обука поради болест или од друга оправдана причина.

Член 46

Сојузниот извршен совет ги донесува прописите за оценување на способноста на жените за воена служба.

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да ги донесе прописите: за планирањето и организирањето на воената обука на жените; за упатувањето на жените на воена обука и за други прашања од значење за непосредното организирање и спроведување на оваа обука.

Глава V

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ

Член 47

На обврската за служење во резервниот состав на вооружените сили подлежат воените обврзници:

- 1) што го отслужиле воениот рок;
- 2) кои, според одредбите на овој закон, ја регулирале обврската за служење на воениот рок на друг начин;
- 3) жени - воени обврзници.

На обврската за служење во резервниот состав на територијалната одбрана под условите пропишани со овој закон подлежат сите жени - воени обврзници, а на обврската за служење во резервниот состав на Југословенската народна армија - жените - воени обврзници што имаат подготовка за вршење на стручни и технички служби во Југословенската народна армија и жените - воени обврзници кои во мир се обучени за воени должности во вооружените сили.

Член 48

Обврската за служење во резервниот состав за мажи настанува од денот на отпуштањето од служење на воениот

от рок, односно од денот кога обврската за служење на воениот рок е регулирана на друг начин и трае до крајот на календарската година во која воениот обврзник – маж напонува 60 години живот.

Обврската за служење во резервниот состав за жени настанува во почетокот на календарската година во која напонуваат 19 години живот и трае до крајот на календарската година во која напонуваат 50 години живот.

Во случај на непосредна воена опасност и за време на воена состојба, Претседателството на СФРЈ може да го продолжи траењето на обврската за служење во резервниот состав за резервните помлади офицери, резервните офицери и резервните воени службеници и по истекот на годините пропишани со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.

Член 49

Обврската за служење во резервниот состав на вооружените сили се извршува со учество на обврзниците на воени вежби, курсеви и други форми на воена обука и со извршување на други должности пропишани со овој закон, а во војна или во случај на непосредна воена опасност или друга опасност за земјата – со стапување во вооружените сили и со извршување на определени воени должности.

Воените вежби, курсевите и другите форми на воена обука што се сметаат како воена вежба (во натамошниот текст: воени вежби) можат вкупно да траат за војниците во резерва, за резервните помлади офицери и за резервните воени службеници – до шест месеци, за резервните офицери – до 12 месеци, а за сите жени – воени обврзници – до шест месеци.

Член 50

Воените вежби, по правило, се организираат и се изведуваат во воените единици, односно воените установи.

Воените вежби што траат до 48 часови, по правило, се организираат и се изведуваат надвор од работното време, во време на дневниот или седмичниот одмор на лицата во резервниот состав.

На лицата во резервниот состав во извршување на воена вежба им се признава и времето што ќе го поминат на курсеви и други форми на военостручна обука што се изведува во организација на сојузот на резервните воени старешини и во други организации што ќе ги определат сојузниот секретар за народна одбрана, ако обуката ја планирал, организирал и контролирал орган на Југословенската народна армија или штаб на територијалната одбрана и ако обуката се изведува по покана од надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Лицата во резервниот состав се должни да се одзоват на поканата за посетување на обуката од став 3 на овој член.

Како извршување на воена вежба се признава и времето што лицето во резервниот состав ќе го помине како наставник по обука за одбрана и заштита, ако за таа работа на прима надомест.

Осум часови поминати на курсот или на обуката наведена во став 3 од овој член, односно осум часови работа во својството наставник по обука за одбрана и заштита што е извршена на начинот пропишан во став 5 од овој член, се сметаат како еден ден воена вежба.

Вежбите на лицата во резервниот состав што имаат воен распоред надвор од вооружените сили се сметаат како воени вежби во смисла на одредбите на овој закон ако тие лица учествуваат во вежбите на должности на кои имаат воен распоред, по покана од надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Член 51

Воените обврзници што го отслужиле воениот рок, а имаат воен распоред во милицијата, можат да бидат повикани на воена вежба, во единица на милицијата.

Функционерот кој раководи со сојузниот, републичкиот, односно покраинскиот орган надлежен за внатрешни работи, ги повикува воените обврзници од став 1 на овој член на воена вежба во единиците на милицијата, решава за нивните барања за одлагање на воената вежба и за други прашања во врска со извршувањето на таа вежба.

Воената вежба извршена во единиците на милицијата се издначува, во смисла на овој закон, со воената вежба во воените единици, односно воените установи.

Член 52

Лицата во резервниот состав – мажи можат да бидат повикувани на воени вежби до наполнети 55 години живот, а жени – до наполнети 45 години живот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на воена вежба не се повикува бремена жена, воен обврзник чијшто брачен другар е повикан на воена служба или кој нема брачен другар – ако има дете помладо од 15 години, како и жена чијшто брачен другар не е повикан на воена служба – ако има дете помладо од десет години.

Лице во резервниот состав може да биде повикано на воена вежба најмногу до два месеца во текот на една година.

Претседателството на СФРЈ може, кога тоа го бараат интересите на одбраната на земјата, да нареди да се повикуваат на воена вежба:

- 1) лица во резервниот состав кои веќе завршиле воени вежби во траење пропишано со одредбите на став 3 од овој член и на член 49 став 2 од овој закон;
- 2) лица во резервниот состав што ги наполниле годините на живот пропишани во став 1 од овој член.

Претседателството на СФРЈ може, кога тоа го бараат интересите на одбраната на земјата, да нареди да се задржат на воена вежба и лицата во резервниот состав непосредно по отслужувањето на воениот рок.

Член 53

На лице во резервниот состав, по негово барање, вршењето на воена вежба му се одлага од следните причини:

- 1) ако е болно – до наредното повикување по негово то оздравување;

- 2) ако од неговото домаќинство во исто време се повикуваат на воена вежба два или повеќе членови или некои од нив веќе се наоѓаат на воена вежба или на служење на воениот рок – додека еден член односно другата половина членови на домаќинството не се врати од воена вежба, односно од служење на воениот рок;

- 3) ако во време на воената вежба полага испити и ако со заминувањето на воена вежба би било спречено да ја заврши учебната година – додека таквата причина постои;

- 4) ако поради смрт или тешка болест во домаќинството, односно поради елементарна непогода, со неговото заминување на воена вежба домаќинството би било доведено во тешка положба – додека трае таквата состојба во домаќинството, а најдолго една година;

- 5) ако непосредно пред заминувањето или во време на заминувањето на воена вежба настапила смрт во домаќинството или во семејството – до наредното повикување на воена вежба.

Ако во местото во кое престојува лицето во резервниот состав владее заразна болест, вршењето на воената вежба на тоа лице му се одлага додека трае заразната болест.

Вршењето на воена вежба, по исклучок, може да се одложи поради неодољни потреби на службата, ако тоа го побара надлежниот орган на општествено-политичката заедница или друг државен орган, организација на здружен труд или друга самоуправни организација или заедница кај која лицето во резервниот состав е вработено – додека таквата потреба постои, а најдолго една година.

Вршењето на воена вежба која трае подолго од три дена може на земјоделец и на друго лице што самостојно врши стопанска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, а што е повикано на воена вежба, по исклучок да му се одложи поради неодољни работи, ако во неговото домаќинство нема друг член способен за стопанисување – најдолго три месеци.

Барање за одлагање на вршењето на воена вежба се поднесува до надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за воена вежба, а ако одлагањето се побара поради причините наведени во точ. 1, 4 и 5 од став 1 на овој член, барање може да се поднесе и кога ќе настане причина поради која се бара одлагање на вршењето на воената вежба.

Член 54

На лицата во резервниот состав, според потребите за пополнување на вооружените сили, им се определува и соопштува воениот распоред во воените единици, односно во воените установи.

Податоците за воениот распоред се воена тајна.

На лице во резервниот состав на кое му е определен воениот распоред може да му се даде лична воена опрема според должноста на која е распоредено.

Лицето на кое, во смисла на одредбата на став 3 од овој член, му се дава лична воена опрема е должно таа опрема да ја прими, чува и одржува, а кога е тоа определено со покана од надлежниот орган – да ја носи со себе и, по барање од надлежниот орган, да ја врати во исправна состојба.

Член 55

Лицето во резервниот состав кај кое настанала промена во здравствената состојба што е од влијание врз неговата способност за воена служба може, по свое барање или по покана од надлежниот орган на општествено-политичката заедница или од воениот орган, да биде упатено на лекарски преглед заради оценување на способноста за воена служба.

Оцена на способноста за воена служба на лицето од став 1 на овој член дава надлежната регрутна комисија во согласност со одредбите на овој закон за оценување на здравствената способност на регрутите за воена служба.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, оцена на способноста на лицата од определени специјалности што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана дава воено-лекарска комисија.

Способноста за воена служба на жена – воен обврзник ја утврдува лекарската комисија што ќе ја определи надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

Член 56

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да донесе прописи: за повикувањето на лица во резервниот состав на воени вежби и за одлагањето на воената вежба; за организирањето стручна обука на лицата во резервниот состав во организации на сојузот на резервните воени старешини и во други организации; за начинот на определување на воениот распоред на воените обврзници; за издавањето лична воена опрема на воените обврзници и за чувањето, одржувањето и враќањето на таа опрема.

Глава VI

ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ВО СТРАНСТВО

Член 57

Регрутот кој има намера да патува во странство на привремен или постојан престој е должен да набави одобрение од надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Одобрение за патување и привремен престој во странство може да му се издаде на регрутот ако во странство патува, и тоа:

- 1) заради лекување – додека трае лекувањето, а најдолго две години;
- 2) заради учество во ученички екскурзии, користење на годишен одмор, туристичко патување и слично – до 40 дена;
- 3) заради извршување на службена работа, учествување на спортски натпревари или на културно-уметнички приредби, уредување на имотоправни, семејни и слични односи во странство, или во случај на тешка болест или смрт на член на потесното семејство во странство – до 60 дена;
- 4) заради извршување на пловидбен стаж според програмата на училиштето за образование на ученици од поморска насока – до завршувањето на тој стаж;
- 5) заради извршување на обврски од работниот однос на брод или на воздухоплов на СФРЈ кои сообраќаат на меѓународните линии – до две години;
- 6) заради заминување во странство со родителите или со брачниот другар, кои во странство заминуваат службено или на работа, ако неговото упатување на служење на воениот рок не е предвидено во рок од една година од денот на поднесувањето на барањето за одобрение – до четири години;

7) заради вршење на приватни или службени работи, ако на регрутирањето е оценет како привремено неспособен за воена служба на време од две или повеќе години – до истекот на времето за кое е оценет како привремено неспособен за воена служба.

Органот од став 1 на овој член не може да му одобри на регрутот патување и привремен престој во странство со рок кој би важел подолго од крајот на месец јуни во годината во која регрутот наполнива 27 години живот.

Одобрение за патување на постојан престој во странство ќе му се издаде на регрутот кој заминува во странство таму постојано да престојува.

На регрутот кој престојува во странство може да му се издаде одобрение за привремен или постојан престој во странство, односно за продолжување на престојот во странство под условите пропишани во ст. 2 и 4 на овој член, како и од други оправдани причини (вработување, школување, лекување, решавање на неедложни семејни потреби и други слични причини) ако регрутот или членовите на неговото семејство поради недавање на одобрението би биле доведени во тешка материјална или друга положба.

На регрутот од ст. 2, 4 и 5 на овој член не ќе му се издаде одобрение за патување во странство ако постои некоја од пречките пропишани во член 59 од овој закон.

Член 58

За престој, односно за продолжување на престојот во странство, според одредбата на член 57 став 5 од овој закон, на регрутот кој престојува во странство одобрение му издава дипломатското, односно конзуларното претставништво на СФРЈ (во натамошниот текст: дипломатско претставништво) кај кое се води во воената евиденција. Одобрението за престој во странство, односно за продолжување на престојот во странство со рок на важење подолг од крајот на календарската година во која регрутот наполнива 27 години живот, дипломатското претставништво може да го даде само по претходно прибавена согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Дипломатското претставништво е должно во рок од два месеца од денот на издавањето на одобрението според став 1 на овој член да го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница за секој регрут на кој му издало одобрение за престој, односно за продолжување на престојот во странство и за времето за кое тој престој му е одобрен, односно продолжен. За регрут кој нема живеалиште во СФРЈ, ова известување се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 59

Лице во резервниот состав може да патува во странство и привремено или постојано да престојува во странство ако не постои некоја од следните пречки:

- 1) ако му е доставена покана за воена служба;
- 2) ако против него е поведена кривична постапка поради кривично дело неодзивање на поканата и одбегнување на воената служба или поради кривично дело одбегнување на воената служба со неспособување или измама;
- 3) ако има воена специјалност или воен распоред, што ќе ги определи сојузниот секретар за народна одбрана.

Сојузниот извршен совет може да ги пропише условите со кои привремено се ограничува патувањето во странство за воените обврзници од определени годишта или со определена стручна подготовка од посебно значење за пополнувањето на вооружените сили.

Ако постои некоја од причините од ст. 1 и 2 на овој член, ќе се смета, во смисла на прописот со кој е уредено издавањето на патни исправи на државјаните на СФРЈ, дека интересите на одбраната на земјата бараат на лицето во резервниот состав да не му се издаде патна исправа, односно да не му се продолжи рокот на важењето на патната исправа или да не му се издаде виза, односно да му се одземе патната исправа или да му се поништи визата.

Член 60

Регрутот и лицето во резервниот состав кои отпатуваат во странство на постојан престој или на привремен престој подолг од една година се должни да му се пријават на дипломатското претставништво и заради воведува-

ен, им припаѓа и разликата помеѓу височината на надостот на личниот доход, пензијата или паричниот надост поради привремена невработеност и височината на доместот од став 5 на овој член.

На листото во резервниот состав за време на воена служба му припаѓаат личен доход и додатоци според чиг, односно класата што ја има и положбата на која се наоѓа. Ако на тоа лице личниот доход, пензијата и слично се поголеми од личниот доход според чинот, односно класата и положбата со додатоците, му припаѓа и разлика височина на личниот доход, пензијата и сл.

Надоместите предвидени со одредбите на овој член се исплатуваат на лицата повикани заради вршење на воената обврска во Југословенската народна армија врзана за финансискиот план на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а на лицата повикани заради вршење на воената обврска во територијалната одбрана – врз товар на средствата на органот што ги повикал.

Надоместите предвидени со одредбите на овој член му припаѓаат на лицето во резервниот состав повикано воена вежба која трае до 48 часови. За тоа време му припаѓа бесплатна исхрана и сместување, ако воената обврска трае подолго од осум часови.

Државниот орган, организацијата на здружен труд и самостојна организација и заедница кај која е вработен односно лицето од став 9 на овој член, како и работното место кој самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани или друга професионална дејност што го вработува тоа лице, се жни со прераспределба на работното време или на начин на лицето во резервниот состав кое било на воена вежба до 48 часови, во време кога требало да работи, обезбедат тоа да ги оствари своите работни задачи и личниот доход што му припаѓа.

Лице во резервниот состав не може да биде повикано воена вежба што се изведува под условите од став 9 на овој член повеќе од 24 часови во текот на една година, односно 48 часови во текот на две години.

Член 69

За воените обврзници се води воена евиденција. Воената евиденција на сите воени обврзници ја води органот од член 3 став 2 на овој закон, а воената евиденција на резервните офицери и на резервните воени службеници и надлежниот орган во републиката, односно во автоноmnата покраина. Воените обврзници се водат во воената евиденција според своето живеалиште, а воените обврзници што се во работен однос на неопределено време на територијата на друга општествено-политичка заедница на неопределено време на неопределено време, ако во тоа време пријавиле престој.

Воената евиденција на воените обврзници што преку странство подолго од една година ја водат и нивните дипломатски претставништва.

Воените обврзници се воведуваат во воената евиденција на почетокот на годината во која настанува регрутна обврска.

Жените-воени обврзници распоредени во резервниот состав на Југословенската народна армија и жените што доброволно се пријавиле за воена обука се водат во воената евиденција според прописите што ги донесува сојузниот секретар за народна одбрана, а другите жени-воени обврзници – според прописите на надлежниот орган во републиката, односно во автоноmnата покраина.

Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, органите на општествено-политичките заедници и други државни органи водат определени додатоци за воените обврзници вработени во тие организации, односно органи, според прописите на надлежниот орган во републиката, односно во автоноmnата покраина.

Член 70

Органите на општествено-политичките заедници, државни органи, организации на здружен труд и самоуправни организации и заедници се должни на начинот од член 3 став 2 на овој закон, по негово барање, да ги дадат потребните податоци за воените обврзници заради оценување на способноста за воена служба и делување на родот, службата или поединечните способности во вооружените сили.

Член 71

На воените обврзници што се водат во воената евиденција им се издава воена книшка.

Воената книшка е лична јавна исправа со која воениот обврзник го докажува извршувањето на воената обврска и својот идентитет додека е на воена служба.

Воената книшка ја издава надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого воениот обврзник се води во воената евиденција.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, воената книшка издава:

1) воената школа – на питомците на кои порано не им е издадена воена книшка и на питомците што ќе ја изгубат воената книшка или на друг начин ќе останат без неа;

2) единицата, односно установата на Југословенската народна армија во ранг на самостоен баталјон, полк или повисок – на лицата на кои ќе им престане активната воена служба и на војниците кои за време на служењето на воениот рок ќе ја загубат воената книшка или на друг начин ќе останат без неа.

Воените обврзници се должни да ја чуваат воената книшка. Ако во воената книшка е запишан воениот распоред, таа претставува воена тајна.

Забрането е изнесувањето на воената книшка од СФРЈ.

Воениот обврзник кој патува во странство на престој подолго од една година е должен пред поаѓањето во странство, својата воена книшка да му ја предаде на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого се води во воената евиденција.

Член 72

Регрутот и лицето во резервниот состав се должни, во рок од осум дена од денот на настанатата промена, да му ги пријават на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого се воведени во воената евиденција: очигледната промена на здравствената состојба значајна за способноста за воена служба; стекнувањето на школски и стручни квалификации; засновањето и престанувањето на работен однос; видот и местото на вршењето на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, односно на друга професионална дејност; промената на станот (новата адреса); промената на живеалиштето; враќањето од служење на воениот рок и губењето на воената книшка.

Лицата од став 1 на овој член се должни да го пријават престојот во странство подолго од 40 дена и привремената отсутност од живеалиштето подолго од 40 дена – во рок од осум дена пред заминувањето, а враќањето од странство, односно во живеалиштето – во рок од осум дена од денот на доаѓањето во живеалиштето.

Жените-воени обврзници што се водат во воената евиденција, покрај промените од ст. 1 и 2 на овој член, се должни да ги пријават и промените во семејниот живот што влијаат врз вршењето на воената обврска (мажење, бременост, раѓање на дете, развод на бракот, смрт во семејството).

Промените од ст. 1 до 3 на овој член регрутите и лицата во резервниот состав односно жените – воени обврзници, што се вработени во органите на општествено-политичките заедници или во други државни органи, организации на здружен труд или други самоуправни организации и заедници во кои постои служба или лице што врши работи на народната одбрана, ѝ ги пријавуваат на таа служба, односно лице. Оваа служба, односно лице, во рок од осум дена од денот на пријавената промена, го известува за тоа надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај регрутот или лицето во резервниот состав го води во воената евиденција.

Член 73

За промените кај воениот обврзник до кои дошло со одлука на надлежниот орган, тој орган е должен во рок од 15 дена од денот на настанатата промена да го известат надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого воениот обврзник се води во воената евиденција, и тоа:

1) за промената на личното име и за престанувањето на државјанството на СФРЈ – органот кој за тоа донел правосилно решение;

2) за поведувањето, запирањето или прекинувањето на кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност, за правосилната осуда поради кривично дело на казна малолетнички затвор или безусловна казна затвор, за правосилно изречената заводска воспитна мерка или за мерки на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена организација и задолжително лекување на алкохолчари и наркомани во здравствена или друга специјализирана организација и за упатувањето на издржување на казна малолетнички затвор или затвор – надлежниот суд;

3) за казната затвор изречена на регрут поради прекршок – органот што ја изрекол казната;

4) за отпуштањето од издржување на казната затвор или малолетнички затвор – органот односно установата што воениот обврзник го отпуштила од издржување на казната.

За заминувањето на воен обврзник на работа во странство известување во смисла на став 1 од овој член е должно да достави самоуправната интересна заедница за вработување со чие посредство воениот обврзник е вработен во странство.

За смрт или прогласување на исчезнат воен обврзник за умрен, известување во смисла на став 1 од овој член е должен да достави матичарот кој за тоа го внел податокот во матичната книга на умрените.

Отсутноста на регрут или на лице во резервниот состав од живеалиштето односно престојувалиштето, од непознати причини и подолго од 15 дена, ја пријавува членот на неговото семејство со кој живеел во заедничко домаќинство, а ако живеел одвоено од семејството и бил вработен – одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, во организацијата на здружен труд или во друга самоуправна организација или заедница, кое ја води евиденцијата за вработените лица, односно работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓанин кај кого отсутниот воен обврзник е вработен. Пријавата за отсутноста на воен обврзник од непознати причини овие лица се должни да ја поднесат во рок од осум дена по истекот на 15-от ден од денот на неговата отсутност.

Член 74

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да донесе прописи: за повикувањето на воените обврзници заради вршење на воената обврска; за начинот на кој ќе им се исплатуваат надоместите на воените обврзници повикани заради вршење на воената обврска во Југословенската народна армија и за водењето на воената евиденција на воените обврзници.

Глава VIII

ПОСТАПКА

Член 75

Решение во врска со извршувањето на воената обврска донесува надлежниот орган на општествено-политичката заедница, ако со овој закон не е определено поинаку.

Старешината на положба командант на самостоен баталјон, командант на полк, на неа рамна или повисока положба, донесува решение во врска со регулирањето на обврските за служење на воениот рок на војник од воената единица, односно од воената установа со која командува, односно раководи.

Жалбата против решението што е донесено во врска со извршувањето на воената обврска не го задржува извршувањето на тоа решение.

За жалбата против одлуката на регрутната комисија решава надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина што ја формира таа комисија.

За жалбата против одлуката на дипломатското претставништво во врска со извршувањето на воената обврска на воен обврзник на привремен или постојан престој во странство решава сојузниот секретар за народна одбрана или старешината што тој ќе го овласти.

Против решението за жалбата на одлуката на регрутната комисија не може да се води управен спор.

Член 76

Такси не можат да се воведуваат ниту да се наплатуваат за решенија и други одлуки, уверенија и други акти, за барања, жалби и други поднесоци, како и за прилози кон тие акти, односно поднесоци во врска со извршувањето на воената обврска или што се однесуваат на таа обврска.

Глава IX

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 77

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок регрут или лице во резервниот состав ако без оправдана причина не се одзове на поканата од надлежниот орган во времето и во местото што се означени во поединечната, односно општата покана – за воведување на воената евиденција, регрутирање, лекарски и други прегледи и испитувања што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана, како и за служење на воениот рок, воена вежба или военостручна обука што се изведува во организации на сојузот на резервните воени старешини и во други организации и што се признава како извршување на воена вежба, или за прием, односно враќање на лична воена опрема или за друга воена служба (член 9 став 1, член 12 став 1, член 13, член 20 став 1, член 49 став 1, член 50 ст. 4 и 7, член 51 став 1, член 54 ст. 1 и 4, член 55 став 1 и член 65 став 1).

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и воен обврзник кој, откако ќе се одзове на поканата, самоволно ќе ја напушти воената вежба или военостручната обука што се признава како извршување на воена вежба или друга воена служба, како и воен обврзник кој не ќе ја прими односно не ќе ја врати во исправна состојба или не ќе ја чува и не ќе ја одржува на пропишаниот начин личната воена опрема или не ќе ја понесе кога е тоа определено со поканата од надлежниот орган (член 49, член 50 ст. 3 и 7, член 51 и член 54 ст. 3 и 4).

Член 78

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок регрут или лице во резервниот состав:

1) ако во пропишаниот рок не му ги пријави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого се води во воената евиденција настанатите промени од член 30 став 3 и од член 72 ст. 1, 2 и 3 на овој закон;

2) ако во рокот пропишан во член 60 ст. 1 и 2 и во член 61 на овој закон не му се пријави на дипломатското претставништво, односно на надлежниот орган на општествено-политичката заедница;

3) ако ја изнесе воената книшка од СФРЈ (член 71 став 6) или не му ја предаде на надлежниот орган на општествено-политичката заедница пред заминувањето во странство на престој подолг од една година (член 71 став 7).

Со казна затвор до 30 дена ќе се казни регрут или лице во резервниот состав кое сторило прекршок од став 1 точ. 1 или 2 на овој член ако поради непријавувањето во смисла на член 30 став 3, член 60 ст. 1 и 2, член 61 и член 72 ст. 1 до 3 на овој закон не можела навремено да му се достави поканата за воена служба или ако поради тоа не можело навремено да се јави на воена служба (чл. 12 и 24 и член 52 став 1).

Член 79

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправната интересна заедница за вработување со чие посредство воен обврзник ќе се вработи во странство ако не го извести или навремено не го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница за заминувањето на воениот обврзник на работа во странство (член 73 став 2).

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во самоуправната интересна заедница за вработување, ако таа заедница не го из-

вести или навремено не го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница за промените кај воениот обврзник од член 73 став 2 на овој закон.

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, ако тој орган не го извести или навремено не го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница за промените кај воениот обврзник од член 73 ст. 1 и 3 на овој закон.

Член 80

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд, односно друга самоуправна организација или заедница:

1) ако не го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница дека работникот кој го избегнува регрутирањето, служењето на воениот рок или вршењето на друга воена служба е вработен кај неа – штом дознае за избегнувањето (член 66 став 1);

2) ако по барање од надлежниот орган на општествено-политичката заедница не ги даде потребните податоци за воените обврзници заради оценување на способноста за воена служба и определување на родот, службата и поединечните должности во вооружените сили (член 70);

3) ако во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница отсушноста на воениот обврзник од непознати причини, што бил вработен кај неа (член 73 став 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд, односно во друга самоуправна организација или заедница или во друга организација.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган.

Член 81

Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе се казни за прекршок работниот човек што самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани:

1) ако не го извести надлежниот орган на општествено-политичката заедница дека воениот обврзник што е вработен кај него го избегнува вршењето на воената обврска (член 66 став 2);

2) ако во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница отсушноста од непознати причини на воениот обврзник што е вработен кај него (член 73 став 4).

Член 82

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок членот на семејството на воен обврзник со кој овој живее во заедничко домаќинство ако во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница отсушноста на воениот обврзник од непознати причини (член 73 став 4),

Глава X

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83

Воениот обврзник кој до денот на влегувањето во сила на овој закон е оценет како неспособен за воена служба во мирновременска состојба или постојано неспособен за воена служба се смета дека и според одредбите на овој закон е оценет како неспособен за воена служба.

Член 84

Регрутот кој на 5 јули 1980 година се затекнал на школување на факултет, односно на друга висока или виша школа, како и на школување на трет степен (постдипломски студии), а кој до денот на влегувањето во сила на

овој закон не е упатен на служење на воениот рок, ќе се упати на служење на воениот рок на начинот пропишан со одредбите на член 36 став 1 точка 3 и ст. 2 и 3 од Законот за воената обврска („Службен лист СФРЈ”, бр. 22/74).

Член 85

Воениот, обврзник кој до денот на влегувањето во сила на овој закон завршил факултет, односно насока за општонародна одбрана и, според наставниот план и програмата на тој факултет, поминал на должност воен старешина (стажирање) во Југословенската народна армија четири месеци и 15 дена, се смета дека според одредбите на овој закон го отслужил воениот рок.

Регрутот кој на 5 јули 1980 година се затекнал како студент на факултет, односно на насока за општонародна одбрана или на факултет за безбедност и општествена самозаштита се смета дека според одредбите на овој закон го отслужил воениот рок ако според наставниот план и програмата на факултетот на кој студира поминал на должност (стажирање) во Југословенската народна армија четири месеци и 15 дена и ако тој факултет го завршил до крајот на календарската година во која наполнива 27 години живот.

Регрутот од став 2 на овој член кој не го завршил факултетот односно насоката за општонародна одбрана или факултетот за безбедност и општествена самозаштита, до крајот на октомври календарската година во која наполнива 27 години живот, ако со успех го завршил стажирањето во Југословенската народна армија во траење од четири месеци и 15 дена, се упатува на дослужување на воениот рок во траење од пет месеци и 15 дена.

Член 86

Војниците што на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекнат на служење на воениот рок ќе го служат тој рок во траење определено со прописите што важеа до влегувањето во сила на овој закон.

Војниците од став 1 на овој член сојузниот секретар за народна одбрана може да ги отпушти од служење односно дослужување на воениот рок до 60 дена порано ако потребите за пополнување и борбената готовност на Југословенската народна армија тоа го овозможуваат.

Член 87

Лице кое во смисла на член 25 став 3 и на член 33 став 1 точка 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/80, 40/81 и 70/83) го отслужило првиот дел од воениот рок во траење од 12 месеци нема да се упатува на дослужување на воениот рок. Со денот на влегувањето во сила на овој закон тоа лице се преведува во резервниот состав.

Лицето на кое во смисла на член 33 став 1 точка 1 и на член 34 ст. 1 и 2 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/80, 40/81 и 70/83) му е прекинато служењето на воениот рок нема да се упатува на дослужување на воениот рок ако до прекиноот поминало на служење на воениот рок најмалку 12 месеци. Со денот на влегувањето во сила на овој закон тоа лице се преведува во резервниот состав.

Член 88

Работите на воената обврска што до влегувањето во сила на овој закон ги вршеа военотериторијалните или други воени органи, а што во согласност со одредбите на овој закон ги вршат надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина, ќе се пренесат врз тие органи најдоцна до 31 декември 1987 година во рок и на начин што ќе ги утврди сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 89

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/80, 40/81 и 70/83).

Член 90

Со денот на влегувањето во сила на прописите и мерилата за оценување на здравствената способност на вое-

ните обврзници за воена служба, донесени врз основа на член 21 од овој закон, престанува да важи Уредбата за мерилата за оценување на здравствената способност на воените обврзници за воена служба.

Член 91

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

784.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на отрови, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 ноември 1985 година.

П бр. 502
27 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ

Член 1

Во Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82) во член 4 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) бензен и препарати во кои содржината на бензенот изнесува повеќе од 1% на зафатнината;“
Досегашната точка 2 станува точка 3.

Член 2

Во член 9 се брише точката и се додаваат зборовите: „и со прописите донесени врз основа на овој закон.“

Член 3

Во член 11 зборот: „научни“ се заменува со зборот: „научноистражувачки“.

Член 4

Во член 24 став 1 зборовите: „противотрови (антидоти)“ се заменуваат со зборовите: „средства за давање прва помош (противотрови-антидоти, средства за исплакнување и сл.)“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се однесуваат и на организациите на здружен труд кои користат отрови за лабораториски и научноистражувачки цели.“

Член 5

Во член 25 зборот: „сулфур“ се брише.

Член 6

Во член 26 став 1 по точка 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) знак за опасност и ознака за предупредување и известување“.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 7

Член 27 се менува и гласи:

„Покрај податоците од член 26 на овој закон, декларацијата на отровите од Група I, Група II и Група III мора да содржи натпис: „Отров“, а декларацијата на отровите од Група IV – натпис: „Внимание“, испишани со големи букви и означени со вообичаени симболи со кои се означува отровноста и штетноста на одделни отрови.“

Ако отровите се експлозивни или запаливи или имаат оксидативно, корозивно или надрозувачко дејство, декларацијата мора, освен натписите и симболите од став 1 на овој член, да содржи и вообичаени симболи со кои се означува експлозивноста, запаљивооста, оксидативноста, корозивното односно надрозувачкото дејство.

Прописот за означување на отровите што се пуштаат во промет на домашниот пазар го донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи и со функционерот што раководи со сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата“.

Член 8

Член 28 се менува и гласи:

„Кон секое пакување на отровот, покрај декларацијата, мора да биде приложено упатство со следната содржина: органолептички особини на отровот, начин на употреба на отровот, симптоми на труење и средства за заштита од труење, начин и средства за давање прва помош во случај на труење, начин на отстранување односно уништување на неупотребениот отров и амбалажа, мерки за случај на незгода во затворен простор и при превозот, мерки за заштита на човековата средина од штетното дејство на отровот и значење на ознаките за предупредување и известување.“

Упатството од став 1 на овој член мора да биде отпечатено на сите јазици на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност.“

Член 9

Член 29 се менува и гласи:

„Член 29

„Одредбите на чл. 26 и 27 од овој закон се однесуваат и на отровите што се пуштаат во промет за лабораториски и научноистражувачки цели и за примарно производство во индустријата“.

Член 10

Во член 31 став 2 зборовите: „со пропис на републиката, односно на автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „со републички, односно покраински пропис.“

Член 11

Во член 37 став 2 по зборовите: „автономната покраина“ се става запирка и се додаваат зборовите: „во рок од осум дена од денот на приемот на отровот.“

Член 12

Во член 44 став 1 во уводната реченица бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „500.000“, а бројот: „1.000.000“ – со бројот: „10.000.000“.

Во став 2 бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „25.000“, а бројот: „30.000“ – со бројот: „500.000“.

Член 13

Во член 45 став 1 во уводната реченица бројот: „30.000“ се заменува со бројот: „150.000“, а бројот: „100.000“ – со бројот „1.000.000“.

Во став 1 точка 8 зборовите: „потребно количество на соодветен противотров“ се заменуваат со зборовите: „потребно количество на средства за давање прва помош“.

Во став 2 бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „25.000“, а бројот: „20.000“ – со бројот: „200.000“.

Член 14

Во член 46 став 1 во уводната реченица бројот: „0.000“ се заменува со бројот: „50.000“, а бројот: „50.000“ со бројот: „500.000“.

Во став 2 бројот: „2.000“ се заменува со бројот: „3.000“, а бројот: „10.000“ - со бројот: „100.000“.

Член 15

Во член 47 бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „25.000“ а бројот: „20.000“ - со бројот: „200.000“.

Член 16

Во член 48 став 1 бројот: „500“ се заменува со бројот: „5.000“.

Член 17

По член 49 се додава нов член 49а, кој гласи:

„Член 49а

Организациите на здружен труд што се занимаваат промет на отрови се должни да го усогласат своето работење со одредбите на чл. 5,6 и 7 од овој закон во рок од години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на правството е должен прописот од член 7 став 3 на овој закон да го донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

785.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Се прогласува Законот за измени и дополненија на законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, го го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 ноември 1985 година.

П бр. 503

27 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Член 1

Во Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82) во член 5 став

2 по зборовите: „во Белград“ се додаваат зборовите: „како и со земјиштето, објектите и со други предмети на островот Ванга,“.

Член 2

Во член 10 став 1 точка 5) се менува и гласи: „5) дава согласност на општите акти за организацијата и работата на Центарот и за систематизацијата на задачите и работите во Центарот,“.

Точка 6 се брише.
Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

Член 3

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„Член 12а

Општиот акт за организацијата и работата на Центарот и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Центарот ги донесува директорот на Центарот, по прибавено мислење од работната заедница.

Врз работниците во Центарот согласно се применуваат прописите за правата, обврските и одговорноста што важат за работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации.

Начинот на согласната примена на прописите од став 2 на овој член се уредува со Статутот на Центарот.“

Член 4

По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи:

„Член 15а

Советот на Центарот може со општиот акт да определи за вршењето на одделни задачи и работи во Центарот да се заснова работен однос и без јавен конкурс ако тоа го бараат природата на задачите и работите и видот на одговорноста за извршувањето на тие задачи и работи или други посебни услови за работа.“

Член 5

Член 16 се менува и гласи:

„Член 16

„Средствата за работа на Центарот за извршување на програмата за развој и на плановите за работа ги сочинуваат средствата од буџетот на федерацијата, средствата што Центарот ќе ги оствари со својата дејност и други приходи.

Центарот остварува средства од буџетот на федерацијата за вршење на работите од програмата за развој и плановите за работа што, на предлог од Советот на Центарот, Сојузниот извршен совет ќе ги утврди како работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Средствата од став 2 на овој член се обезбедуваат и се користат согласно со примената на прописите за начинот на обезбедување, распоредување и користење на средствата за работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Средствата што Центарот ќе ги оствари со својата дејност и другите приходи на Центарот можат да се користат за намените што ќе ги определи Советот на Центарот, во согласност со програмата за развој и со плановите за работа на Центарот“.

Член 6

Во член 17 по зборовите: „член 16“ зборовите „став 2“ се бришат.

Член 7

Центарот ќе ги преземе земјиштето, објектите и другите предмети на островот Ванга, врз основа на одлуката на надлежниот орган во СР Хрватска и на органот на управувањето на Работната организација „Национален парк“ Бриони.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

786.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за републиките и автономните покраини што се сметаат како стопански недоволно развиени во периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1985 година.

П бр. 508
27 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Република Црна Гора се сметаат како стопански недоволно развиени републики, а Социјалистичка Автономна Покраина Косово се смета како изразито стопански недоволно развиена автономна покраина во периодот од 1986 до 1990 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануара 1986 година.

787.

Врз основа на член 281 став 1 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 63 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 ноември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ И ДЕЛОКРУГОТ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

Член 1

Се формира Комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за заштита и унапредување на човековата средина (во натамошниот текст: Комисија).

Член 2

Комисијата, во рамките на делокругот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја следи состојбата, ги прочува и разгледува прашањата во врска со обезбедувањето

услови за зачувување на развојот на природните и создадените со работа вредности на човековата средина и за спречување и отстранување на штетните последици кои со загадување на воздухот, почвата, водата, водотеците и морето, со бучава или на друг начин ги загрозуваат тие вредности, или ги доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето.

Комисијата, во рамките на делокругот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, од становиште на заштитата и унапредувањето на човековата средина од интерес за целата земја и за меѓународната заедница, ги разгледува особено:

- предлозите за донесување и предлозите на закони, на други прописи и општи акти што се однесуваат на: основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики, односно автономни покраини; прометот и превозот на експлозивни и на радиоактивни и други материи и превозот на запални течности и гасови кога е тоа од интерес за целата земја; прометот на отрови и производството и прометот на опојни дроги; заштитата од јонизирачки зрачења и посебните мерки за безбедност при употребата на нуклеарна енергија и одлагањето и чувањето на отпадните материи; заштитата на животните од заразни болести и заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; стандардите, техничките и технолошките нормативи и нормите за квалитетот на производите и услугите и другите односи или другите прашања од делокругот на Соборот;

- предлог-основите за водење на преговори и склучување на меѓународни договори и предлог-законите за ратификација на меѓународните договори;

- спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти;

- информирањето и други прашања за состојбата и проблемите на заштитата на воздухот, водата и почвата од загадување или од други штетни дејства за човековата средина.

Комисијата ги разгледува нацртите на општествени планови на Југославија и на другите плански акти на федерацијата и нацртите на соодветните закони и на други општи акти, од становиште на заштитата и унапредувањето на човековата средина што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница, кога тие нацрти ги разгледува Сојузниот собор како заинтересиран собор на Собранието на СФРЈ.

Член 3

Во извршувањето на задачите од својот делокруг, Комисијата соработува со другите работни тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и со работните тела на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, со Советот на Сојузната конференција на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина и со другите соодветни органи и тела на Сојузната конференција на ССРНЈ, со Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на Социјалистичката младина на Југославија, Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија и Стопанската комора на Југославија, со Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет за човека средина, просторно уредување и станбени и комунални работи и со другите соодветни органи, организации и заедници во федерацијата.

Комисијата соработува и со соодветните работни тела на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, како и со соодветните самоуправни организации и заедници и здруженија.

Член 4

Комисијата има претседател и 26 членови.

Претседателот и 13 членови на Комисијата ги избира Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во Соборот.

Советот на Сојузната конференција на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет за човека средина, просторно уредување и

танбени и комунални работи, Советот на академиите на ауките и уметностите на СФРЈ и Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија делегираат о еден свој претставник за член на Комисијата, а пет членови на Комисијата Сојузниот собор на Собранието на ФРЈ избира од редот на научните, стручните и јавните аботници.

Комисијата има заменик-претседател, што го избира омисијата од редот на своите членови – делегати.

Член 5

Во работата на Комисијата, покрај членовите на Комисијата, можат да учествуваат и претставници на организациите, организациите и заедниците, односно на соодветни работни тела со кои Комисијата остварува соработка, ко и претставници на други заинтересирани органи, организации и заедници.

Член 6

Вршењето на стручните и други работи за потребите омисијата го обезбедува генералниот секретар на Советот на СФРЈ.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на зувањето на „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 663
17 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с.р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Социјална Федеративна Република Југославија, Претседавото на Социјалистичка Федеративна Република Јувија, на седницата одржана на 27 ноември 1985 годинесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

е ослободува од кривично гонење Хабе Томаж, поради кривично дело повреда на угледот на од член 157 на КЗ на СФРЈ.

II

е ослободуваат од натамошно извршување на изре-казна затвор:
пидемај Адем Сами;
пгали Накила Себајдин;
пути Вайта Фадиљ;
пего Иван Веселько;
пзтик Миливој Живомир;
пезевиќ Иван Гуро;
пифтари Вехбиј Хајриз;
пифтари Реџеп Хаки;
пгани Ахмет Цимшит;
пшани Небих Даут;
пепи Иснија Ирфан;

Селманај Мухарем Али;
Скопљак Реља Зоран;
Шаќири Шабан Назми;
Шќекиќ Крсте Василије.

III

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор:

Абдуловски Ајруша Кани, во траење од девет (9) месеци;

Алчиќи Мухарем Нусрет, во траење од шест (6) месеци;

Алибашиќ Ибран Хамид, во траење од девет (9) месеци;

Балију Азиз Гани, во траење од осум (8) месеци;
Бажуљ Мишко Јосип, во траење од една (1) година;
Чајлаковиќ Ибрахим Мухамед, во траење од шест (6) месеци;

Чалаку Земри Ферид, во траење од една (1) година;
Чугаљ Митар Милош, во траење од една (1) година;

Циделија Суљо Ибро, во траење од десет (10) месеци;
Циноли Нухи Шукери, во траење од една (1) година;

Габриќ Јозо Јозо, во траење од една (1) година;
Гавриловиќ Константин Горѓи, во траење од шест (6) месеци;

Гецај Реџеп Селим, во траење од шест (6) месеци;
Хускиќ Хашим Ибрахим, во траење од девет (9) месеци;

Исмаили Сулејман Минир, во траење од девет (9) месеци;

Иванковиќ Душан Радислав, во траење од шест (6) месеци;

Касами Халим Али, во траење од две (2) години;
Келменди Изет Рифат, во траење од една (1) година;

Красниќи Ахмет Чуља, во траење од една (1) година;
Крузину Уке Бајрам, во траење од една (1) година;

Кузмановиќ Миодраг Драган, во траење од две (2) години;

Лазаревиќ Марко Раде, во траење од пет (5) месеци;
Ливњаќ Шакир Амир, во траење од четири (4) месеци;

Македонци Назиф Љутви, во траење од една (1) година;

Мартиновиќ Иван Винко, во траење од една (1) година и шест (6) месеци;

Медиќ Слободан Горѓи, во траење од шест (6) месеци;

Милосављевиќ Милије Лазар, во траење од една (1) година;

Мукиќ Шемсе Шериф, во траење од седум (7) месеци;
Пековиќ Милана Андреја, во траење од една (1) година;

Пешиќ Бошко Милан, во траење од три (3) месеци;

Попара Милан Перо, во траење од шест (6) месеци;
Реџа Мухарем Фатмир, во траење од шест (6) месеци;

Реџепи Реџеп Сабит, во траење од шест (6) месеци;
Росо Иван Томислав, во траење од шест (6) месеци;

Сениќ Љубомира Славко, во траење од една (1) година;

Шаља Џемал Зумер, во траење од шест (6) месеци;
Урс Коста Сава, во траење од една (1) година;

Вајс Антон Антон, во траење од шест (6) месеци;
Видмар Андрија Драго, во траење од една (1) година;

Вулета Јозо Анто, во траење од една (1) година;
Живаљ Хамди Хусо, во траење од шест (6) месеци.

О-Бр. 33
27 ноември 1985 година
Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Радован Влајковиќ, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна		Страна
783. Закон за воената обврска — — — — —	1641	што се сметаат како стопански недоволно развиени во периодот од 1986 до 1990 година — —	1654
784. Закон за измени и дополненија на Законот за прометот на отрови — — — — —	1652	787. Одлука за формирањето, составот и делокругот на Комисијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за заштита и унапредување на човековата средина — — — — —	1654
785. Закон за измени и дополненија на Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито” —	1653	Одлука за помилување на осудени лица — — — —	1655
786. Закон за републиките и автономните покраини			